

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 60

Год. LXI

Понеделник, 25 јули 2005

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
874. Одлука за избор на член на Републичкиот судски совет.....	2	887. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина-перлит на ДПТУ "РЕНОВА" с. Цепчиште општина Тетово на локалитетот Лузов Говедарник с. Градешница-Битола.....	4
875. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд - Штип.....	2	888. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина подземна вода за пиење (флаширање) на "АЛ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на локалитетот во атарот на с. Лажани општина Долнени.....	5
876. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Куманово.....	2	889. Правилник за формата и содржината на одобрение за употреба.....	5
877. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Охрид.....	2	890. Правилник за формата и содржината на барање за добивање на одобрение за градење и на образецот на одобрение за градење	7
878. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија.....	2	891. Правилник за формата и содржината на образецот на решението за локациски услови.....	8
879. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд во Скопје.....	2	892. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	9
880. Одлука за избор на претседател на Основниот суд - Струмица.....	3	893. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	10
881. Одлука за избор на судии на основните судови во Скопје I - Скопје, Скопје II - Скопје, Кочани, Радовиш и Дебар.....	3	894. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	10
882. Одлука за избор на членови на Советот за радиодифузија.....	3	895. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	10
883. Одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби од областа на конкуренцијата.....	3	896. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 38/2005 од 13 јули 2005 година.....	10
884. Одлука за бројот на студенти за запишување во Штип и Струмица во прва година на дисперзираните студиски програми на одделни државни високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2005/2006 година.....	3	897. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 50/2005 од 6 јули 2005 година.....	14
885. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-минерална вода и гас CO ₂ на ДПТУ "БХЗ Проект Девелопмент" ДОО увоз-извоз Скопје на локалитетот во близина на с. Долно Оризари, општина Битола.....	4	898. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	14
886. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина подземна вода за пиење/флаширање на "ЈУНАЈТЕД КОМПАНИ" ДООЕЛ Скопје на локалитетот Сини Вирови во атарот на с. Белчишта-Охрид.....	4	Огласен дел.....	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

874.

Врз основа на член 104 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 7 став 1 од Законот за Републичкиот судски совет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 50/99 и 43/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ

1. За член на Републичкиот судски совет е избран Исмаил Дарлишта, дипломиран правник.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2866/1
20 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

875.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД - ШТИП

1. Од функцијата судија на Апелациониот суд - Штип, се разрешува Павел Василев.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2845/1
19 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

876.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД - КУМАНОВО

1. Од функцијата судија на Основниот суд - Куманово, се разрешува Благоја Липковски, поради исполнување услови за старосна пензија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2846/1
19 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

877.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД - ОХРИД

1. Од функцијата судија на Основниот суд - Охрид, се разрешува Никола Дескоски.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2847/1
19 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

878.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За судии на Врховниот суд на Република Македонија, се избрани
 - м-р Милка Ристова, судија на Апелациониот суд - Скопје и
 - Благој Доновски, судија на Апелациониот суд - Битола.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2848/1
19 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

879.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

1. За судии на Апелациониот суд во Скопје, се избрани:
 - Виолета Србинова, судија на Основниот суд Скопје I - Скопје и
 - Беќир Зулфиу, судија на Основниот суд - Тетово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2849/1
19 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

да ги користи просториите, кадровските и лабораториските капацитети на постојните високообразовани установи и на Институтот за јужноземјоделски култури.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2844/1
19 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

885.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО₂ НА ТДПТУ "БХЗ ПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. ДОЛНО ОРИЗАРИ ОПШТИНА БИТОЛА

1. На ТДПТУ "БХЗ Проект Девелопмент" ДОО увоз-извоз Скопје се дава концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – минерална вода и гас СО₂ на локалитетот во близина на с. Долно Оризари, општина Битола, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.543.784,00	7.533.466,00
T-2	4.543.778,00	7.533.314,00
T-3	4.543.680,00	7.533.294,00
T-4	4.543.640,00	7.533.400,00

Површината на просторот на концесија за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,13 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2633/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

886.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА "ЈУНАЈТЕД КОМПАНИ" ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ СИНИ ВИРОВИ ВО АТАРОТ НА С. БЕЛЧИШТА - ОХРИД

1. На "ЈУНАЈТЕД КОМПАНИ" ДООЕЛ Скопје, се дава концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина подземна вода за пиење/флаширање на локалитетот Сини Вирови во атарот на с. Белчишта - Охрид, со површина на концесиски простор за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.575 650,00	7.484 600,00
T-2	4.575 000,00	7.487 000,00
T-3	4.573 800,00	7.485 800,00
T-4	4.573 850,00	7.484 400,00

Површината на просторот на концесија за истражување од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 3 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено "ЈУНАЈТЕД КОМПАНИ" ДООЕЛ Скопје, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми".

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2665/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

887.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ПЕРЛИТ НА
ДПТУ "РЕНОВА" С.ЦЕПЧИШТЕ ОПШТИНА ТЕ-
ТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЛУЗОВ ГОВЕДАРНИК
С. ГРАДЕШНИЦА - БИТОЛА

1. На ДПТУ "РЕНОВА" с.Цепчиште општина Тетово се дава концесија за експлоатација на минералната суровина – перлит на локалитетот Лузов Говедарник с. Градешница - Битола со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.545.800,00	7.570.500,00
T-2	4.545.800,00	7.571.500,00
T-3	4.546.800,00	7.571.500,00
T-4	4.546.800,00	7.570.500,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,0 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски шуми" треба благавременно да изврши сеча на шумата, а истовремено ДПТУ "РЕНОВА" с. Цепчиште општина Тетово, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми".

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2638/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

888.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУ-
РОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ФЛАШИ-
РАЊЕ) НА "АЛ" УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА С. ЛАЖАНИ
ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

1. На "АЛ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп се дава концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина подземна вода за пиење (флаширање) на

локалитетот во атарот на с. Лажани општина Долнени, со површина на концесиски простор за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.588.462,00	7.527.582,00
T-2	4.588.462,00	7.527.606,00
T-3	4.588.378,00	7.527.606,00
T-4	4.588.378,00	7.527.582,00

Површината на концесискиот простор за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,0192 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03 и 51/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2634/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

889.

Врз основа на член 73 став 7 од Законот за градење ("Службен весник на РМ" бр. 51/05), министерот за транспорт и врски донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОДОБРЕ-
НИЕ ЗА УПОТРЕБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на одобрението за употреба.

Член 2

Одобрението за употреба се издава на образец во формат А4.

Образецот на одобрението за употреба за прва и втора категорија е даден во прилог 1, а образецот на одобрението за употреба за трета, четврта и петта категорија е даден во прилог 2, кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-9214
18 јули 2005 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехаз, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за транспорт и врски
Број : _____ од _____
СКОПЈЕ

Прилог 1

Министерството за транспорт и врски, решавајќи по барањето на _____ од _____, поднесено под број _____ од _____ год., врз основа на член 73 став 2, член 75 став 4 и член 79 од Законот за градење ("Службен весник на РМ" бр. 51/2005), а во врска со член 205 став 1 и член 209 од Законот за општата управна постапка ("Службен весник на РМ" бр. 38/2005), донесува:

ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА

СЕ ОДОБРУВА УПОТРЕБА и користење за предвидената намена градежниот објект _____ од _____ категорија, изграден на ул. _____ градежна парцела бр. _____ КП бр. _____ КО _____ во _____, чиј градител е _____

Одобрението за употреба се издава за _____ (целата, дел или делови од градбата)

Образложение

Градителот _____ поднесо барање бр. _____ од _____ год. за издавање на одобрение за употреба на _____ од _____ категорија на ул. _____ во _____

Со барањето градителот приложи:

- проект за изведена состојба со техн. број _____, изработен од _____
- доказ за исплата на извршените работи на учесниците во изградбата _____
- писмен извештај од изведувачот за изведените работи бр. _____ од _____ год. завршен извештај на надзорниот инженер за извршениот надзор бр. _____ од _____ год.

Овој орган по службена должност со решение бр. _____ од _____ год. формира комисија за технички прием на градбата, која го изврши техничкиот прием и со записник од _____ констатира дека градбата е изградена во согласност со основниот проект и проектот на изведена состојба и дека истата може да се употребува за предвидената намена.

По издавањето на ова одобрение изведувачот и градителот вршат примопредавање на градежниот објект и за тоа составуваат записник за примопредавање на изведена градба како градежен објект.

Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова одобрение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова одобрение незадоволната страна може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобрението до Комисијата за решавање на управните работи во втор степен од областа на транспортот и врските и животната средина при Владата на Република Македонија.

Жалбата се такмира со _____ ден. административни такси.

Таксата по тарифа бр. _____ од Законот за измена и дополнување на Законот за административни такси ("Службен весник на РМ" бр. 61/2004) во износ од _____ ден. е наплатена и приложена со барањето.

Доставено до:

- Градителот
- Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
- Архива

МИНИСТЕР,



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА _____
Број : _____ од _____

Прилог 2

Градоначалникот на Општина _____, решавајќи по барањето на _____ од _____, поднесено под број _____ од _____ год., врз основа на член 73 став 2, член 75 став 4 и член 79 од Законот за градење ("Службен весник на РМ" бр. 51/2005), а во врска со член 205 став 1 и член 209 од Законот за општата управна постапка ("Службен весник на РМ" бр. 38/2005), донесува:

ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА

СЕ ОДОБРУВА УПОТРЕБА и користење за предвидената намена градежниот објект _____ од _____ категорија, изграден на ул. _____ градежна парцела бр. _____ КП бр. _____ КО _____ во _____, чиј градител е _____

Одобрението за употреба се издава за _____ (целата, дел или делови од градбата)

Образложение

Градителот _____ поднесо барање бр. _____ од _____, за издавање на одобрение за употреба на _____ од _____ категорија на ул. _____ во _____

Со барањето градителот приложи:

- проект за изведена состојба со техн. број _____, изработен од _____
- доказ за исплата на извршените работи на учесниците во изградбата _____
- писмен извештај од изведувачот за изведените работи бр. _____ од _____
- завршен извештај на надзорниот инженер за извршениот надзор бр. _____ од _____ год.

Овој орган по службена должност со решение бр. _____ од _____ формира комисија за технички прием на градбата, која го изврши техничкиот прием и со записник од _____ констатира дека градбата е изградена во согласност со основниот проект и проектот на изведена состојба и дека истата може да се употребува за предвидената намена.

По издавањето на ова одобрение изведувачот и градителот вршат примопредавање на градежниот објект и за тоа составуваат записник за примопредавање на изведена градба како градежен објект.

Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова одобрение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова одобрение незадоволната страна може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобрението до Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Жалбата се такмира со _____ ден. административни таксени марки.

Таксата по тарифа бр. _____ од Законот за измена и дополнување на Законот за административни такси ("Сл. Весник на РМ" бр. 61/2004) во износ од _____ ден. е наплатена и приложена со барањето.

Доставено до:

- Градителот
- Областена градежна инспекција на Општината
- Архива

ГРАДОНАЧАЛНИК,

890.

Врз основа на член 52 став 7 и член 53 став 3 од Законот за градење ("Службен весник на РМ" бр. 51/05), министерот за транспорт и врски донесува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕ
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ И
НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за градење, како и на образецот на одобрение за градење за градби согласно нивната категоризација.

Член 2

Формата на барањето за добивање на одобрение за градење е А4.

Барањето за добивање на одобрение за градење содржи рубрики во кои се запишуваат следните податоци:

- назив и седиште на органот до кого се поднесува барањето за издавање на одобрение за градење;
- име, презиме и адреса на физичко лице односно назив и седиште на правно лице, кој е подносител на барањето;
- вид на градбата;
- број, датум и орган од кој е издадено решение за локациски услови;
- технички број и датум на основниот проект, од кого е изработен и број на поднесени примероци;
- број, датум на писмениот извештај и согласност за нострификација ако проектот е изработен во странство;
- број, датум на студијата за оцена на влијанијата на проектот врз животната средина и од кого е одобрена;
- број, датум на студијата со позитивна оцена на остварениот квалитет на сеизмичка заштита на објектот со генералната државна стратегија за контрола и намалување на сеизмичкиот ризик и од кого е одобрена;
- име, презиме и потпис на подносителот на барањето и
- број и датум на поднесеното барање.

Барањето за добивање на одобрение за градење е дадено во прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Одобрението за градење за градби од прва, втора, трета, четврта и петта категорија се издава на образец во формат А4.

Образецот на одобрението за градење за прва и втора категорија е даден во прилог 2, а образецот на одобрението за градење за трета, четврта и петта категорија е даден во прилог 3, кои се составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-9215
18 јули 2005 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехазис, с.р.

Прилог 1

БА РА Њ Е

До: _____

Од: _____
(име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)

_____ од _____
(адреса на физичко лице или седиште на правно лице)

за издавање на одобрение за градење на _____
(вид на градба)

на ул. _____ во _____.

Со барањето ги поднесувам следните документи:

1. решение за локациски услови бр. _____ од _____ год. донесено од _____ со заверен идеен проект или урбанистички проект;
2. комплетен основен проект во _____ (најмалку четири) примероци, изработен од _____ со тех. бр. _____ од _____ год. со извршена ревизија од _____ страна на _____ бр. _____ од _____ год.
3. писмен извештај и согласност за нострификација ако проектот е изработен во странство бр. _____ од _____ год. извршена од Комората;
4. студија за оцена на влијанијата на проектот врз животната средина бр. _____ од _____ год. одобрена од _____ и _____
5. студија со позитивна оцена на остварениот квалитет на сеизмичка заштита на објектот со генералната државна стратегија за контрола и намалување на сеизмичкиот ризик, одобрена од _____.

Барајател,

Прилог 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Министерство за транспорт и врски

Број: _____ од _____ СКОПЈЕ

Министерството за транспорт и врски, решение по барањето на _____ од _____ год. поднесено под бр. _____ од _____ год., врз основа на член 51 став 1, член 52 став 8 и член 53 од Законот за градење ("Службен весник на РМ" бр. 51/2005), а во врска со член 305 став 1 и член 309 од Законот за општата управна постапка ("Службен весник на РМ" бр. 38/2005), донесува:

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

На градителот _____ од _____ му се одобрува градење на _____ од _____ категорија, на ул. _____ градежна парцела бр. _____ КП бр. _____ КО _____ во _____ одобрението за градење се издава за _____ (целата, дел или делови од градбата).

Градителот може да ја започне градбата, откако ова одобрение ќе стане конечно и извршено во управната постапка.

Ова одобрение престанува да важи доколку градителот не почне со изградба во рок од две години од денот на конечноста на истото.

Се задолжува градителот, по заверување на градбата, а пред нејзината употреба да побара од овој орган вршење на технички прием на градбата и издавање на одобрение за употреба на истата.

О б р а з л о ж е н и е

Градителот _____ од _____ поднесе барање бр. _____ од _____ год. за издавање на одобрение за градење на _____ од _____ категорија на ул. _____ во _____.

Со барањето градителот приложи:
- Решение за локациски услови бр. _____ од _____ год. издадено од _____ со заверен идеен (урбанистички) проект.

- комплетен основен проект со тех. бр. _____ изработен од _____ во _____ примероци;

- извештај за извршена ревизија бр. _____ од _____ год.

со заверен ревизиран основен проект, од страна на _____

- Писмен извештај и согласност за нострификација (ако проектот е изработен во странство) бр. _____ од _____ год.
- Студија за оцена на влијанијата на проектот врз животната средина бр. _____ од _____ год. одобрена од Министерството за животна средина и просторно планирање.
- Студија на остварен квалитет на околната заштита на објектот бр. _____ од _____ год. одобрена од _____

Свој орган по службена должност ги прибави следните согласности и мислења:

- Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежно земјиште бр. _____ од _____ год. издаден од _____
- Решение за електро енергетска согласност бр. _____ од _____ год. издадено од _____
- Извршен увид на лице место и издаде акт за регулациона, градежна и нивелациона линија бр. _____ од _____ год.
- и други согласности и мислења предвидени со Закон _____
- _____
- Доказ за платен надоместок за финансирање на изработката на просторниот план на Републиката и урбанистичките планови, согласно член 55 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова одобрение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова одобрение граѓанинот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобрението до Комисијата за решавање на управните работи во владената област на транспортот и врските и животната средина при Владата на Република Македонија.

Жалбата се таксира со _____ ден. административни таксови.

Таксата по тарифа бр. _____ од Законот за измена и дополнување на Законот за административни такси ("Сл. Весник на РМ" бр. 61/ 2004) во износ од _____ ден. е наплатена и приложена со барањето.

Доставено до:

- Градителот,
- Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
- Архива

МИНИСТЕР,

Прилог 3


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА _____
Број: _____ од _____

Градоначалникот на Општина _____, решавајќи по барањето на _____ од _____, поднесено под број _____ од _____ год., врз основа на член 51 став 2, член 52 став 8 и член 53 од Законот за градење ("Службен весник на РМ" бр. 61/ 2005), а во врска со член 255 став 1 и член 209 од Законот за општата управна постапка ("Службен весник на РМ" бр. 38/ 2005), донесува:

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

На градителот _____ од _____ му се одобрува градење на _____ од _____ категорија, на ул. _____ во градежна парцела бр. _____ КП бр. _____ КО _____ во _____

Одобрението за градење се издава за _____

(целата, дел или делови од градбата)

Градителот може да ја започне градбата, откако ова одобрение ќе стане конечно и извршено во управната постапка.

Ова одобрение престанува да важи доколку градителот не почне со изградба во рок од две години од денот на конвеноста на истото.

Се задолжува градителот, по заверување на градбата, а пред нејзината употреба да побаре од овој орган вршење на технички прием на градбата и издавање на одобрение за употреба на истата.

Се задолжува градителот по заверување на градбата на семејна куќа, а пред нејзината употреба да достави до овој орган извештај за технички прием од надзорниот инженер и побара од овој орган издавање на одобрение за употреба на истата.

Образложение

Градителот _____ поднесо барање бр. _____ од _____ год. за издавање на одобрение за градење на _____ од _____ категорија на ул. _____, во _____.

Со барањето градителот приложи:

- Решение за локациски услов бр. _____ од _____ год. издадено од _____ со заверен извај (урбанистички) проект.

- комплетен основен проект со техн. број _____ изработен од _____ во _____ примероци

- Извештај за извршена ревизија бр. _____ од _____ год. со заверен ревизиран основен проект, од страна на _____

- Писмен извештај и согласност за нострификација (ако проектот е изработен во странство) бр. _____ од _____

- Студија за оцена на влијанијата на проектот врз животната средина бр. _____ од _____ год. одобрена од Министерството за животна средина и просторно планирање.

- Студија на остварен квалитет на околната заштита на објектот бр. _____ од _____ одобрена од _____

Свој орган по службена должност прибави:

- Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежно земјиште бр. _____ од _____ год. издаден од _____
- Решение за електро енергетска согласност бр. _____ од _____ год. издадено од _____
- Извршен увид на лице место и издаде акт за регулациона, градежна и нивелациона линија бр. _____ од _____ год.
- и други согласности и мислења предвидени со Закон _____
- _____
- Доказ за платен надоместок за финансирање на изработката на просторниот план на Републиката и урбанистичките планови, согласно член 55 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова одобрение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова одобрение граѓанинот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобрението до Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Жалбата се таксира со _____ ден. административни такси.

Таксата по тарифа бр. _____ од Законот за измена и дополнување на Законот за административни такси ("Сл. весник на РМ" бр. 61/ 2004) во износ од _____ ден. е наплатена и приложена со барањето.

Доставено до:

- Градителот,
- Сопствена градежна инспекција на Општината
- Архива

ГРАДОНАЧАЛНИК,

891.

Врз основа на член 54 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05), министерот за транспорт и врски донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на решението за локациски услови за градби од значење на Републиката и решението за локациски услови за градби од локално значење, според категоризацијата на градбите утврдена со закон.

Член 2

Решенијата за локациски услови се издаваат на образец во формат А4.

Член 3

Образецот на решението за локациски услови е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на негово објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-9216
18 јули 2005 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехазис, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА

бр.
.....

Градоначалникот на општина решавајќи по барањето на
за издавање на решение за локациски услови за градење на

врз основа на член 205 став 1 и член 209 од Законот за општа управна постапка ("Службен весник на РМ", бр. 58/2005) и член 52, став 1 и 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ", бр. 51/2005), то донесува следното

РЕШЕНИЕ за локациски услови

I. Се издаваат локациски услови за градење на објектот

ул. бр.
КП бр. КО. на во
според графичкиот приказ во мерка 1: ДЛ., кој е составен дел на
ова решение, под следните услови:

Графички приказ
на тр. парцела бр.

Графички планови:

II. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

Општите архитектонски услови

Според графичкиот приказ од решението за локациски услови, да се изработи

Основен проект за

При архитектонското обликување на граѓата да се води сметка и за
архитектонско-урбанистички да се вклопи во непосредната околина и соседните
објекти, при што треба да се има во предвид и конфигурацијата на теренот.

Технички услови

Градската и регулаторната линија се означени во графичкиот приказ на
решението за локациски услови. Максималната површина за градење
изнесува м². Процентот на изграденост%; Коэффициентот на
искористеност; Височината од нивото на заштитниот тротоар до
висок изнесува м; Нивелетата на ул.
изнесува м, нивелетата на заштитниот тротоар изнесува м;
Височината на почетокот на приземјето во однос на заштитниот тротоар изнесува
..... м.

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Градителен дозвол

1. Доказ за стекнато право на градење

бр. од година.

2. Елаборат за извршечки податоци издаден од надлежниот орган за геодетски
работи, бр. од година.

3. Идентификационен проект / урбанистички проект со тех. бр. од година.

..

IV. Решението за локациски услови важи една година од неговата
присвојеност.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето бр. изнесува поднес

е барање за издавање на решение за локациски услови за

..

Градоначалникот на општина по претрпувањето
на приложената документација со барањето, доказот за сопственост, елаборатот за
извршечки податоци, идентификационен проект и извршениот увид по
местот, констатира дека барањето е основано и се исполнуваат условите од член 52
од Законот за просторно и урбанистичко планирање, и врз основа на тоа одлучува
како во диспозитивот на ова решение.

Таксата по членот, тарифен бр. од Законот за такси и
доказана на Законот за административни такси ("Службен весник на РМ",
бр. 61/2004), е изплатена во износ од денари, заплата на поднесокот и
правилно воспоставена.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение лицето може да поднесе жалба
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, која се поднесува до
Министерот кој располага со органот на државна управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на просторот.

Доставено до: Лицето - бараател

- Општински урбанистички инспектор

- Архива

Поставилата ја поднеса

ГРАДОНАЧАЛНИК

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

892.

Врз основа на член 89-г став 2 од Законот за социјална
заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 50/97, 16/2000,
17/2003 и 65/2004), министерот за труд и социјална по-
литика донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА- ГАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружението на граѓани - "Заштита
на правата на детето", Скопје - се уважува.

2. Здружението на граѓани "Заштита на правата на
детето", со седиште во Скопје, на ул. "Никола Карев"
бб, се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани
од областа на социјалната заштита, што се води при
Министерството за труд и социјална политика, Скопје.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на
ова решение се објавува во "Службен весник на Репу-
блика Македонија".

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - "За-
штита на правата на детето", со седиште во Скопје, на
ул. "Никола Карев" бб, ќе се изврши најдоцна пет дена
од денот на објавувањето на Решението во "Службен
весник на Република Македонија".

Бр. 10- 5969/2
19 јули 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

893.

Врз основа на член 89-г став 2 од Законот за социјална заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 50/97, 16/2000, 17/2003 и 65/2004), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружението на граѓани - Граѓанска иницијатива за еднакви можности "СЕМПЕР", Битола - се уважува.

2. Здружението на граѓани - Граѓанска иницијатива за еднакви можности "СЕМПЕР", со седиште во Битола, на ул. "Сисак" бр. 23, се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика, Скопје.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Граѓанска иницијатива за еднакви можности "СЕМПЕР", со седиште во Битола, на ул. "Сисак" бр. 23, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-6177/2
19 јули 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

894.

Врз основа на член 89-г став 2 од Законот за социјална заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 50/97, 16/2000, 17/2003 и 65/2004), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружението на граѓани - Женско лоби и акција против насилството и трговијата со жени "Отворена порта", Скопје - се уважува.

2. Здружението на граѓани - Женско лоби и акција против насилството и трговијата со жени "Отворена порта", со седиште во Скопје, на ул. "Првوماјска" бб, се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика, Скопје.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Женско лоби и акција против насилството и трговијата со жени "Отворена порта", со седиште во Скопје, на ул. "Првوماјска" бб, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10- 1916/5
19 јули 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
895.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската општина Чичево - Општина Градско.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Чичево, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5137/2
21 јули 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
896.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана на 13 јули 2005 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат членовите 5, 6 и 7 од Правилникот за посебните услови што превозникот треба да ги исполнува за вршење на превоз во воздушниот сообраќај ("Службен весник на Република Македонија" бр. 71/2004).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од "МАТ - Македонски авиотранспорт" АД-Скопје, со Решение У. бр. 38/2005 од 25 мај 2005 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на членовите 5, 6 и 7 од Правилникот означен во точката 1 од оваа Одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и Законот за воздушната пловидба ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/1986, 29/1988, 80/1989 и 29/1990) и Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002).

4. Судот на седницата утврди дека според членот 5 од Правилникот, превозникот кој врши редовен јавен превоз во домашниот и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај условите од член 3 на овој правилник, треба да има најмалку три воздухоплови со повеќе од 19 патнички седишта впишани во регистарот на воздухоплови на Република Македонија, а за вршење на карго превоз да има најмалку еден воздухоплов впишан во регистарот на воздухоплови на Република Македонија.

Во членот 6 од Правилникот е предвидено дека превозникот кој врши чартер превоз во домашниот и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај условите од член 3 на овој правилник, треба да има најмалку еден воздухоплов со повеќе од 19 патнички седишта впишан во регистарот на воздухоплови на Републиката Македонија.

Во членот 7 од Правилникот е предвидено дека превозникот кој врши авиотакси превоз во домашниот и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај условите од член 3 на овој правилник, треба да има најмалку еден воздухоплов кој има до 19 патнички седишта впишан во регистарот на воздухоплови на Република Македонија.

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија владеењето на правото е темел на вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со членот 55 став 1 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, а според ставот 2, Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот.

Принципот на еднаквост на пазарните субјекти претставува еднаква правна положба на субјектите во вршењето на својата дејност. Имено, еднаквоста треба да постои меѓу оние субјекти кои вршат идентична или слична дејност. Во тој контекст државата е должна да презема определени мерки со цел да се спречи монополската положба и однесување на пазарот, заштитивајќи ги на тој начин правилата на пазарот, конкуренцијата од една страна и обезбедувањето еднакви можности за сите субјекти да вршат определена дејност од друга страна.

Според членот 1 од Законот за воздушната пловидба ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/1986, 29/1988, 80/1989 и 29/1990) кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, предмет на уредување со овој закон е воздушната пловидба во воздушниот простор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно условите за безбедна воздушна пловидба, контролата на летањето, метеоролошкото обезбедување на воздушната пловидба, испитувањето на загрозувањето на безбедноста на воздухоплови, потрагата по воздухоплови и спасувањето на воздухоплов, испитувањето на несреќи на воздухоплови, прекршоците во воздушната пловидба, инспекцијата на безбедноста на воздушната пловидба, како и определени материјалноправни односи во поглед на користењето на воздухопловите, аеродромите и леталиштата и изградбата, одржувањето и регистрацијата на воздухопловите, аеродромите и леталиштата.

Во Глава II од Законот, Оддел I се содржани одредбите кои се однесуваат на посебните услови за вршење јавен превоз во воздушниот сообраќај.

Според членот 27 од Законот, јавен превоз во воздушниот сообраќај може да се врши како редовен или како посебен превоз во домашниот или во меѓународниот воздушен сообраќај.

Согласно член 28 од Законот, заради безбедност и уредност на јавниот воздушен сообраќај, организацијата на здружен труд што врши јавен превоз во воздушниот сообраќај (превозникот) мора да ги исполнува пропишаните услови, зависно од видот на сообраќајот, особено во поглед на одобрениот прирачник за оперативните постапки за вршење на тој превоз, видот, намената на воздухопловот и воздухопловниот и другиот стручен персонал. Превозникот, исто така, мора да обезбеди одржување на воздухопловите и да располага со одобрени прирачници за летачко-оперативните постапки во согласност со одредбите на овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон. Во ставот 2 од истата одредба се предвидува дека на превоз-

никот што ќе поднесе докази дека ги исполнува условите од став 1 на овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врски му издава уверение за исполнување на тие услови.

Во членот 29 став 1 од Законот е предвидено дека јавен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај може да врши домашен превозник кој покрај условите од член 28 на овој закон, ги исполнува и условите предвидени со меѓународните договори, како и со други меѓународни акти со кои се регулира безбедноста и уредноста вршење на превозот во меѓународниот воздушен сообраќај.

Согласно член 263 од Законот кој е содржан во "Дел четврти" од Законот со наслов "Овластувања", меѓу другото е предвидено дека сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќај и врски ќе донесе прописи и за посебните услови што превозникот мора да ги исполнува за вршење на воздушен сообраќај (член 28).

Во функција на операционализација на законската одредба, министерот за транспорт и врски го донел сега оспорениот правилник, во кој со член 1 се определува дека со истиот се пропишуваат посебните услови што превозникот треба да ги исполнува за да врши редовен и посебен превоз во воздушниот сообраќај.

Во членот 9 од Законот е содржано објаснување во врска со значењето што го имаат одделните изрази употребени во овој закон. Така, во точката 49 од членот 9 се наведува дека воздушен сообраќај е воздушна пловидба заради превоз на лица и предмети.

Точката 50 од истата законска одредба го дефинира поимот јавен превоз во воздушниот сообраќај кој е редовен и посебен превоз на лица и предмети од едно место во друго, во домашниот односно во меѓународниот воздушен сообраќај. Во точките 53 и 54 од членот 9, е определено дека редовен јавен превоз во воздушниот сообраќај е превоз на лица и предмети кој, под еднакви услови, му е достапен на секој, а кој се врши по однапред утврдени линии, по однапред утврден ред на летање и според цените и општите услови за превоз што се објавени, а посебен јавен превоз во воздушниот сообраќај е превоз кој се врши под посебно договорени услови: чартер превоз (поединечен или сервиски) и авиотакси превоз.

Во членот 3 став 2 од оспорениот правилник е предвидено дека на правното лице кое ќе ги исполни условите од став 1 на овој член ќе му се издаде уверение за исполнување на условите за вршење на воздушен сообраќај согласно меѓународните стандарди (Анекс 6 од Чикашката конвенција или JAR - OPS 1) по претходно поднесено барање.

JAR е збирка на воздухопловни прописи што ја регулираат цивилната воздушна пловидба на земјите членки на JAA (здружени воздухопловни власти на земјите членки на оваа асоцијација). Република Македонија се уште не е членка, но истата е кандидат за прием во членство на JAA. JAR - OPS 1 - е дел од збирката на воздухопловни прописи (JAR) која се однесува на правилата за стекнување на AOC (уверение за летање) и ги пропишува општите услови за одвивање на воздушната пловидба во земјите членки на JAA. Согласно JAR -OPS 1 општи правила (услови) за издавање на дозволи (уверенија) за работа (AOC) се:

(а) Авиопревозник не смее да користи авион за јавен воздушен сообраќај на поинаков начин, освен како што е пропишано во, и согласно, условите во дозволата за работа (AOC).

(б) Подносителот на барањето за AOC, или измена на AOC, мора да му дозволи на надлежниот орган да ги испита сите аспекти за безбедност на предложените операции.

(с) Подносителот на барањето на AOC:

(1) не смее да поседува АОС издадено од друг надлежен орган, освен ако не е одобрено од инволвираните надлежни органи;

(2) мора да има главно седиште и деловни простории, ако има, во земјата надлежна за издавање на АОС;

(3) мора да ги впише авионите со кои ќе врши сообраќај согласно АОС-та во регистарот на земјата надлежна за издавање на АОС;

(4) мора да му докаже на надлежниот орган дека тој е во состојба да врши безбеден сообраќај.

(д) Без оглед на наведеното во потстав (с) (3) погоре, авиопревозникот може, со заеднички договор со надлежниот орган за издавање на АОС и друг надлежен орган, да ги користи авионите впишани во националниот регистар на второ наведениот надлежен орган.

(е) Авиопревозникот му дозволува на надлежниот орган пристап во својата организација и авионите и обезбедува, што се однесува до одржувањето, пристап на која било придружна JAR-145 организација за одржување заради утврдување на постојано придржување кон МК JAR-OPS.

(ф) АОС може да се измени, поништи или повлече ако надлежниот орган не е повеќе убеден дека авиопревозникот може да врши сообраќај на сигурен начин.

(г) Авиопревозникот мора да го убеди надлежниот орган дека:

(1) Неговата организација и управување се соодветни и точно одговараат на размерот и обемот на сообраќајот; и

(2) Процедурите за надзор/контрола на операциите се дефинирани.

(х) Авиопревозникот мора да наменува одговорен раководител, прифатлив за надлежниот орган, кој ќе има овластување да обезбеди дека сите операции и активности за одржување може да се финансираат и спроведуваат согласно стандардите кои ги бара надлежниот орган.

(и) Авиопревозникот мора да именува лица, прифатливи за надлежниот орган, кои се одговорни за управување и контрола на следните области:

(1) Летачките операции;

(2) Системот за одржување;

(3) Обука на персоналот;

(4) Операции на земја.

(ј) Едно лице може да држи повеќе од едно именувано место ако тоа е прифатливо за надлежниот орган но, за авиопревозници кои вработуваат 21 лице или повеќе персонал со полно работно време, најмалку две лица се потребни за покривање на четири области на одговорност.

(к) Авиопревозници кои вработуваат 20 лица или помалку персонал со полно работно време едно или повеќе од наменуваните места може да го пополни одговорниот раководител ако е прифатливо за надлежниот орган.

(л) Авиопревозникот мора да обезбеди дека секој лет се извршува согласно одредбите наведени во Оперативниот прирачник.

(м) Авиопревозникот мора да обезбеди соодветни простории за опслужување на земја заради безбедни летови.

(н) Авиопревозникот мора да обезбеди дека неговите авиони се опремени и дека неговите екипажи се оспособени/квалификувани согласно барањата на областа и видот на операцијата.

(о) Авиопревозникот мора да се придржува кон барањата за одржување согласно Поддел М што се однесува на сите летови кои се вршат според условите наведени во неговата АОС.

(р) Авиопревозникот мора да му достави на надлежниот орган примерок од Оперативниот прирачник, како што е наведено во Поддел Р, како и сите измени или дополнување на истиот.

(q) Авиопревозникот мора да ги одржува во оперативна состојба средствата во главната оперативна база, соодветно за областа и типот на операцијата.

Во JAR се содржани и административни услови:

(а) Авиопревозникот мора да ги достави следните податоци заедно со барањето за прва АОС и за измена или продолжување на истата:

(1) Официјалниот и деловен наслов, адресата и поштенската адреса на подносителот на барањето;

(2) Опис на предложениот сообраќај;

(3) Опис на организацијата на управување;

(4) Името на одговорниот директор;

(5) Имињата на главните одговорни лица, вклучувајќи ги и на оние кои се одговорни за летачките операции, системот за одржување, обуката на екипажот и операциите на земја заедно со нивните квалификации и искуство и

(6) Оперативниот прирачник.

(б) Што се однесува до системот за одржување на авиопревозникот само следните податоци мора да се достават заедно со барањето за прва АОС и за измена или продолжување на истата и за секој тип на авион со кој се лета;

(1) Документ за организационо-техничките процедури и методи за одржување;

(2) Програми на авиопревозникот за одржување на авиони;

(3) Авионскиот технички дневник;

(4) Кога е соодветно, техничката спецификација (спецификации) за договорот (договорите) за одржување склучен/и помеѓу авиопревозникот и JAR-45 овластена организација за одржување;

(5) Бројот на авиони.

(с) Барањето за прво издавање на АОС мора да се поднесе најмалку 90 дена пред денот на планираниот сообраќај, освен Оперативниот прирачник кој може да се достави подоцна, но не повеќе од 60 дена пред денот на планираниот сообраќај.

(д) Барањето за измена на АОС мора да се достави најмалку 30 дена пред денот на планираниот сообраќај, освен ако не се договори поинаку.

(е) Барањето за продолжување на АОС мора да се достави најмалку 30 дена пред истекот на важноста на истата, освен ако не се договори поинаку.

(ф) За промена на одговорни лица, освен во исклучителни околности, мора да се извести надлежниот орган најмалку 10 дена пред планираната промена.

Исто така, "Чикашката конвенција" (7 декември 1944 година) Конвенција за цивилната воздушна пловидба донесена на Генералното собрание на ICAO (International Civil Aviation Organization), односно Анекс 6 на истата, содржи меѓународни стандарди и препораки за работење. Во Главата IV е содржан делот "Работење со воздушниот транспорт - авиони" со поддел "Уверение за вршење на воздушен сообраќај" во кој се предвидува:

4.2.1.1. Оператор не смее да се вклучи во работење со комерцијален авиотранспорт доколку не е сопственик на валидно уверение за воздушен оператор или на соодветен документ издаден од државата од која е операторот.

4.2.1.2. Уверение за воздушен оператор или соодветниот на него документ го овластува операторот да управува со работење со комерцијален авиотранспорт во согласност со условите и ограничувањата кои се назначени.

4.2.1.3. Издавањето на уверение за воздушен оператор или на соодветниот на него документ од страна на државата од која е операторот ќе зависи од тоа што операторот треба да прикаже адекватна организација, методи на контрола и супервизија на работењето со летовите, тренинг програми како и управувањето од земја и редовно одржување според видот и должината на назначените работи.

4.2.1.4. Продолжување на валидноста на уверението или соодветниот на него документ ќе зависи од придружувањето на операторот до условите назначени со 4.2.1.3 под супервизија на државата на операторот.

4.2.1.5. Уверението за воздушен оператор или соодветниот на него документ треба да го содржи најмалку следново:

- а) идентитет на операторот (име, локација);
- б) дата на издавање и период на валидност;
- в) опис на видовите на работа за која се авторизира;
- д) вид (видови) на авион авторизиран за употреба; и
- е) дозволени региони за делување (работење) или рути.

6. Од анализата на содржината на наведените уставни и законски одредби, а поточно од членот 263 од Законот за воздушната пловидба неспорно произлегува дека министерот за транспорт и врски има овластување да донесе пропис за посебните услови што превозникот мора да ги исполнува за вршење на воздушниот сообраќај, но тие услови треба да се во рамките на условите од член 28 од истиот закон.

Имено, од содржината на членот 28 од Законот за воздушната пловидба произлегува дека заради безбедност и уредност на јавниот воздушен сообраќај превозникот мора да ги исполнува пропишаните услови зависно од видот на сообраќајот особено во поглед на одобриениот прирачник за оперативните постапки за вршење на тој превоз, видот, намената на воздухопловот и воздухопловниот и друг стручен персонал. Правилникот, исто така, согласно овој член мора да обезбеди и одржување на воздухопловите и да располага со одобриени прирачници за летачко-оперативните постапки. Со исполнувањето на овие услови, на превозникот кој ќе поднесе докази за нивно исполнување, му се издава уверение за исполнување на тие услови.

Во членот 3 од Правилникот децидно се наведени условите кои мора да ги исполнува превозникот за вршење на редовен и посебен превоз во воздушниот сообраќај.

Судот оцени дека со прецизирањето на условите во членовите 5, 6 и 7 од Правилникот, односно со определувањето на бројот на воздухопловите, се надминува законското овластување што министерот го има согласно член 263 од Законот за воздушната пловидба. Условите кои треба да ги пропишува министерот, согласно член 263, а во врска со член 28 од Законот за воздушната пловидба, со цел безбедност и уредност на јавниот воздушен сообраќај, се децидно наведени во членот 3 став 1 точки 1 - 11 од Правилникот. Со исполнувањето на сите предвидени услови во членот 3 став 1 точка 1 - 11, според ставот 2 на овој член, на правното лице му се издава Уверение за исполнување на условите за вршење на воздушен сообраќај согласно меѓународните стандарди (Анекс 6 од Чикашката Конвенција или JAR - OPS1). Определувањето на бројот на воздухопловите не е значаен услов за безбедно и уредно извршување на дејностите. Дополнително определените услови во членовите 5, 6 и 7 од Правилникот, според Судот не се од суштинско значење за дејноста што се врши со воздухопловите посебно од аспект на безбедноста и уредноста на јавниот воздушен сообраќај, а на што посебно упатува членот 28 од Законот за воздушната пловидба.

Од анализата на членот 28 од Законот, произлегува дека станува збор за исполнување на пропишани услови зависно од видот на сообраќајот (редовен и посебен). Во член 9 точка 53 и 54 од Законот е определено дека редовен јавен превоз во воздушниот сообраќај е превоз на лица и предмети кој, под еднакви услови, му е достапен на секого, а кој се врши по однапред утврдени линии, по однапред утврден ред на летање и според цените и општите услови за превоз што се објаве-

ни, а посебен јавен превоз во воздушниот сообраќај е превоз кој се врши по посебно договорени услови: чартер превоз (поединечен или сериски) и авиотакси превоз. Оттука, произлегува дека бројот на воздухопловите не се споменува како услов што треба да го исполнува превозникот, дотолку повеќе што и меѓународните стандарди и услови кои воздухопловните компании мораат да ги исполнуваат не предвидуваат определување на бројот на воздухоплови, туку се зборува за исполнување на услови од аспект на безбедноста и уредноста во сообраќајот.

Имено, од содржината на цитираната меѓународна регулатива, поточно од JAR OPS 1, произлегува дека со истата се регулираат, односно определуваат безбедносни и услови за уредност, а во ниту еден момент не се регулира прашањето за определување на бројот на авионите, и овие услови исклучиво се однесуваат и важат за секој авион поединечно. Според Судот, и во законот и во меѓународните прописи се зборува за безбедносните и условите за уредност кои се однесуваат на видот на авио-превозот, патниците и багажот и за нивна безбедност, а не за бројот на воздухопловите.

Пропишувањето на посебните услови во членовите 5, 6 и 7 од Правилникот, односно определувањето на бројот на воздухопловите, според Судот не е во согласност ниту со Уставот. Ова од причина што таквото ограничување кое го пропишува министерот во оспориениот Правилник не е во согласност со членот 55 од Уставот на Република Македонија, според кој слободата на пазарот и претприемништвото може да се ограничи само со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето. Со ваквото определување кое го пропишува министерот, всушност се ограничува слободата на пазарот и истото е спротивно на мерките што ги презема Републиката против монополското однесување на пазарот.

Од друга страна, пак, пречекорувањето на овластувањата утврдени со Закон од страна на министерот, не е во согласност ниту со членот 61 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа во кој децидно е предвидено дека со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи, дотолку повеќе што ако ваквите услови би биле суштествени за безбедноста и уредноста на воздухопловното тело би требало таква обврска да биде утврдена со закон, а не со правилник кој како акт треба да претставува доработка на законските услови за нивна практична примена.

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека членовите 5, 6 и 7 од Правилникот за посебните услови што превозникот треба да ги исполнува за вршење на превоз во воздушниот сообраќај, не се во согласност со членовите 8 став 1 алинеја 3 и 55 од Уставот на Република Македонија, членовите 263 и 28 од Законот за воздушна пловидба и член 61 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумовски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 38/2005
13 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

897.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана на 6 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува член 97-в од Законот за семејството (“Службен весник на Република Македонија” бр. 80/1992, 9/1996 и 38/2004).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје со Решение У. бр. 50/2005 од 18 мај 2005 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 97-в од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 97-в од Законот за семејството е предвидено дека министерот за труд и социјална политика со акт ги утврдува висината и начинот на плаќање на надоместок на реалните трошоци направени во постапката за посвојување.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со член 33 од Уставот се уредува дека секој е должен да плаќа данок и други јавни давајќи и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон, а според член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, Собранието на Република Македонија ги утврдува јавните давачки.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со законите и секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и донесува уредби и други прописи за извршување на законите, а според член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, министерот, меѓу другото, донесува правилници за извршување на законите кога за тоа е овластен со закон. Според член 56 став 1 од овој закон, со правилник се разработуваат одделни одредби на законите и други прописи заради нивно извршување, а според член 64 став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Имајќи ги предвид наведените уставни и законски одредби наспрема содржината на оспорената одредба, Судот оцени дека овластувањето на министерот за труд и социјална политика со акт да ја утврдува висината и начинот на плаќање на реалните трошоци направени во постапката за посвојување, нема уставна основа. Ова од причини што во Законот за семејството не се содржани никакви критериуми кои се тие реални трошоци што ги прави Комисијата за посвојување и Цен-

тарот за социјална заштита. Утврдувањето на реалните трошоци со акт на министерот, а не со закон, не е во согласност со Уставот, имајќи предвид дека се работи за трошоци во управната постапка во која граѓаните ги остваруваат и заштитуваат со Уставот загарантираните слободи и права, поради што тие трошоци треба да бидат утврдени со закон. Под трошоци на постапката исто така не би можело да се вклучат услугите што се вршат во областа на социјалната заштита, вклучувајќи го и посвојувањето.

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека со даденото законско овластување министерот да ја утврдува висината и начинот на плаќање на надоместокот на реалните трошоци при посвојување се отстапува од принципот на поделба на власта на законодавна, извршна и судска.

Покрај тоа, според мислењето на Судот овластувањето утврдено во оспорената одредба од Законот не претставува извршување на одредба од Законот, туку истото значи арбитрерност и можност од нееднаков третман кон субјектите односно посвоителите.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумовски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 50/2005
6 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РМ**898.**

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на доаѓаена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 25,937
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 25,879
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 26,095
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 27,823
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 28,333
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 16,039
- М - 2	до 16,014

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 64,00
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 60,50
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 61,00
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 51,50
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 41,50
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 19,516
- М - 2	до 19,487

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	63,50	63,00	62,50
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	60,00	59,50	59,00
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	60,50	60,00	59,50
Д-ДИЗЕЛ	51,00	50,50	50,00
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	41,00	40,50	40,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	24,600
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,692
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	21,900
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	12,121
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

Член 4

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 26.07.2005 година.

Бр. 02-798/1
25 јули 2005 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!**ЗАКОН
ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА****СО КОМЕНТАР**

од Проф. Д-р Симеон Гелевски

Цена - 600,00 денари.

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието - Закон за општата управна постапка со коментар во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000 - Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.